



Република Македонија  
МИНИСТЕРСТВО ЗА ЛОКАЛНА САМОУПРАВА  
Биро за регионален развој

## ФОРМУЛАР ЗА АПЛИЦИРАЊЕ

за средства од

Програмата за рамномерен регионален развој за 2013 година

### Проекти за развој на планските регионите

Име на проектот:

Зајакнување на капацитетите за регионално управување со отпад и формирање на регионална мрежа за интегрирано управување со отпад

Носител на апликацијата:

Центар за развој на Вардарски плански регион - Вел

Апликација  
бр:

само за службена употреба

Скопје,  
Декември 2013



Република Македонија  
Министерство за локална самоуправа  
Биро за регионален развој



Република Македонија  
Министерство за локална самоуправа  
Биро за регионален развој

**А. Апликанти**

**1. Носител на апликацијата**

<b>Општина / Центар за развој на планскиот регион</b>	Центар за Развој на Вардарски плански регион Велес	<b>Одобрено од законскиот застапник на носителот на проектот</b>
<b>Одговорно лице (градоначалник, раководител на Центар за развој на планскиот регион)</b>	Александар Бузалков раководител	<b>Изјава:</b>  Одговорно тврдам дека податоците изнесени во апликацијата се вистинити и во согласност со моменталните околности кои влијаеле на подготвувањето на проектот.
<b>Адреса</b>	ул. Панко Брашнар бр.1 1400 Велес	
<b>Лице за контакт</b>	Александар Бузалков	
<b>Телефон/факс</b>	043/211 - 484	<b>Потпис:</b>
<b>Електронска пошта</b>	a.buzalkov@vardarregion.gov.mk	<b>Печат:</b>

**НАПОМЕНА:**

Апликацијата треба да биде потпишана со иницијали на законскиот застапник на носителот во долниот десен агол на секој лист.



Република Македонија  
Министерство за локална самоуправа  
Биро за регионален развој

**2. Партнери во имплементацијата**

<b>ПАРТНЕР 1</b> Општина / Центар Центар за развој на планскиот регион		Одобрено од законскиот застапник на партнерот
Одговорно лице (градоначалник, раководител на Центар за развој на планскиот регион)		Целосно ја поддржувам и прифаќам оваа апликација  Одговорно тврдам дека податоците изнесени во апликацијата се вистинити и во согласност со моменталните околности кои влијаеле на подготвувањето на проектот.
Адреса		
Лице за контакт		
Телефон/факс		
Електронска пошта		Потпис:
		Печат:

<b>ПАРТНЕР 2</b> Општина / Центар за развој на планскиот регион		Одобрено од законскиот застапник на партнерот
Одговорно лице (градоначалник, раководител на Центар за развој на планскиот регион)		Целосно ја поддржувам и прифаќам оваа апликација  Одговорно тврдам дека податоците изнесени во апликацијата се вистинити и во согласност со моменталните околности кои влијаеле на подготвувањето на проектот.
Адреса		
Лице за контакт		
Телефон/факс		
Електронска пошта		Потпис:
		Печат:



Република Македонија  
Министерство за локална самоуправа  
Биро за регионален развој

<b>ПАРТНЕР 3</b> Општина / Центар за развој на планскиот регион		Одобрено од законскиот застапник на партнерот
Одговорно лице (градоначалник, раководител на Центар за развој на планскиот регион)		Целосно ја поддржувам и прифаќам оваа апликација  Одговорно тврдам дека податоците изнесени во апликацијата се вистинити и во согласност со моменталните околности кои влијаеле на подготвувањето на проектот.
Адреса		
Лице за контакт		
Телефон/факс		Потпис:
Електронска пошта		Печат:

<b>ПАРТНЕР 4</b> Општина / Центар за развој на планскиот регион		Одобрено од законскиот застапник на партнерот
Одговорно лице (градоначалник, раководител на Центар за развој на планскиот регион)		Целосно ја поддржувам и прифаќам оваа апликација  Одговорно тврдам дека податоците изнесени во апликацијата се вистинити и во согласност со моменталните околности кои влијаеле на подготвувањето на проектот.
Адреса		
Лице за контакт		
Телефон/факс		Потпис:
Електронска пошта		Печат:



Република Македонија  
Министерство за локална самоуправа  
Биро за регионален развој

<b>ПАРТНЕР 5</b> Општина / Центар за развој на планскиот регион		Одобрено од законскиот застапник на партнерот
Одговорно лице (градоначалник, раководител на Центар за развој на планскиот регион)		Целосно ја поддржувам и прифаќам оваа апликација  Одговорно тврдам дека податоците изнесени во апликацијата се вистинити и во согласност со моменталните околности кои влијаеле на подготвувањето на проектот.
Адреса		
Лице за контакт		
Телефон/факс		Потпис:
Електронска пошта		Печат:

<b>ПАРТНЕР 6</b> Општина / Центар за развој на планскиот регион		Одобрено од законскиот застапник на партнерот
Одговорно лице (градоначалник, раководител на Центар за развој на планскиот регион)		Целосно ја поддржувам и прифаќам оваа апликација  Одговорно тврдам дека податоците изнесени во апликацијата се вистинити и во согласност со моменталните околности кои влијаеле на подготвувањето на проектот.
Адреса		
Лице за контакт		
Телефон/факс		Потпис:
Електронска пошта		Печат:



## Б. Податоци за проектот

### 1. Тип, времетраење и состојба на проектот

- |  |   |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> Објекти од локалната инфраструктура | <input type="checkbox"/> Развој на селата           |
| <input type="checkbox"/> Економски развој                    | <input type="checkbox"/> Култура                    |
| <input type="checkbox"/> Образование                         | <input type="checkbox"/> Спорт и рекреација         |
| <input type="checkbox"/> Социјална заштита                   | <input checked="" type="checkbox"/> Животна средина |
| <input type="checkbox"/> Друго                               |   |

Состојба во целото подрачје (не/постоење на соодветен објект услуга)	<p>Јавната свест за интегрирано управување со отпад во ВПР е на многу ниско ниво, при што свест за собирање на отпад постои, но свест за примарна селекција на отпадот и негово одлагање на санитарни депонии не постои</p> <p>ВПР има изготвено Физибилити студија за имплементација на модерен систем за управување со отпад согласно ЕУ стандардите каде како основен ризик се посочува недостатокот од јавно прифаќање на регионалното управување со отпад и се препорачува негова континуирана промоција пред локалната популација. Не постои регионална мрежа од засегнати чинители која преку кампањи и имплементација на пилот проект ќе го направи тоа на најдобар начин</p>
Потребно време за реализација на проектот	Формирањето на Регионалната мрежа, нејзината едукација, имплементацијата на пилот-проектот преку набавка и поставување на контејнери за селектиран отпад и кампањите за подигање на јавната свест се активности на проектот кои ќе се реализираат за период од 12 месеци
Дали со бараните средства проектот ќе биде целосно завршен?	Да, со бараните средства проектот ќе заврши во целост
Ако не до која фаза ќе биде завршен и колку фази го сочинуваат проектот?	н/а



Република Македонија  
Министерство за локална самоуправа  
Биро за регионален развој

<p>Дали со истиот проект (и со истата фаза на реализација) е аплицирано за финансиски средства во друга институција/организација?</p> <p>Доколку одговорот е позитивен, потребно е да се прецизира организацијата, износот за која е аплицирано и временската рамка во која се очекува одговор!</p>	<p>Не, не е аплицирано</p>
---	----------------------------





## 2. Поврзаност на проектот со стратешки документи

### Ниво на Република Македонија

Наведете ја усогласеноста на целите на предлог-проектот со Приоритетите на рамномерниот регионален развој во Македонија 2013 – 2015 (дадени во Прилог 2)

1.2 Развивање на современа и модерна инфраструктура во планските региони, преку воспоставување на системи за собирање на цврест отпад,

Приоритет 1.7 - Заштита на животната средина во планските региони

### Ниво на плански регион

Наведете ја усогласеноста на предлог проектот со: (i) стратешките приоритети на планскиот регион утврдени во Програмата за развој на планскиот регион, односно (ii) стратешките цели на планскиот регион утврдени во Програмата за развој на планскиот регион!

Стратегиска област 4: Обезбедување услови за подобрување на животната средина во регионот

Конкретна цел 4.2 - Воспоставени санитарно - технички стандарди во управувањето со отпадот во регионот и негово безбедно депонирање во регионална депонија

Дали е проектот составен дел од годишната листа на проекти за развој на Вашиот плански Регион?

Да, согласно Одлука на Советот за развој на Вардарски Плански регион бр. 02 - 88/9 од 27.11.2012 (во прилог)



Република Македонија  
Министерство за локална самоуправа  
Биро за регионален развој

**3. Придонес во Буџетот на проектот**

	БУЏЕТ на ПРОЕКТОТ	
	Износ (МКД)	%
<b>ВКУПНО:</b>	3.610.440	<b>100</b>
<b>Средства за рамномерен регионален развој (Програма за рамномерен регионален развој 2013)</b>	3.365.370	93,20
<b>Вкупно сопствено учество:</b>	245.070	6,80
Сопствено учество од носителот на проектот	245.070	6,80
Сопствено учество од Партнер 1		
Сопствено учество од Партнер 2		
Сопствено учество од Партнер 3		
Сопствено учество од Партнер 4		
Сопствено учество од Партнер 5		
Сопствено учество од Партнер 6		
<b>Вкупно дополнително надворешно учество:</b>		
Име на институцијата / програмата		
Име на институцијата / програмата		

На кој начин е обезбедено сопственото учество во реализација на проектот?

Центарот за развој на ВПР, од сопствени средства ќе ги покрие трошоците за одржување на работилниците, промоциите, состаноците и сл. преку изнајмување на сали и опрема, канцелариските трошоци, горивото и патните трошоци, комуникациските трошоци, печатарските услуги, трошоци за тендерски постапки, освежување и други непредвидени трошоци.



## В. Опис на проектот

### 1. Основи за проектот (макс. 200 зборови)

- Дефинирање на проблемот и негова оценка
- Состојба во целното подрачје (не/постоење на соодветен објект услуга)
- Идентификација на целната група (корисници / уживатели на резултатите)
- Оценка на потребите и барањата на целната група, односно проценка на бројот на директни корисници / уживатели на резултатите

Јавната свест за интегрирано управување со отпад во ВПР е на многу ниско ниво, особено во делот на примарната селекција и неговото депонирање. Дисеминирањето на информациите поврзани со интегрираното управување со отпад се смета како критичен аспект и треба да се планира како континуиран напор на сите засегнати страни во регионот. Најдобар начин на влијание врз јавната свест е преку имплементација на пилот проект од страна на регионална мрежа за промоција на интегрираното управување со отпад, која не постои.

ВПР има изготвено Физибилити студија за имплементација на модерен систем за управување со отпад согласно ЕУ стандардите каде како основен ризик се посочува недостатокот од јавно прифаќање на регионалното управување со отпад и се препорачува негова континуирана промоција пред локалната популација. Не постои регионална мрежа од засегнати чинители која преку кампањи и имплементација на пилот проект ќе го направи тоа на најдобар начин.

Најдиректно засегнати се жителите на ВПР, бидејќи ќе се зајакне нивната свест за потребата од интегрирано управување со отпад како и преку можноста за нивно директно учество во подобрување на состојбите. Дополнително корист ќе имаат ЕЛС и ЈКП од регионот кои немаат интегриран начина на менаџирање со отпадот.

Проектот ќе придонесе за подобрување на состојбите со управувањето со отпадот во ВПР, преку зајакнување на свеста на популацијата и нејзина директна инклузија и помош на ЕЛС и ЈКП кои го менаџираат процесот на управување со отпад



## 2. Опис на проектот (макс. 500 зборови)

- Цели на проектот
- Локација на проектот во однос на центарот на планскиот регион/центарот на општината носител на апликацијата
- Очекувани резултати од проектот
- Степен на завршување на објект/услуга со спроведување на проектот
- Придонес во создавање на претпоставки и подобрување на условите за економски развој
- Придонес во подобрување на квалитетот на живот
- Придонес во зачувување на животната средина
- Ризици и претпоставки за реализацијата на проектот
- Одржливост на проектот

Основна цел: Иницирање на почетна фаза за интегрирано управување со отпад во ВПР

Конкретна цел:

1. Зајакнување на јавната свест кај популацијата за потребата и значењето од воведување на интегрирано управување со отпад во регионот.
2. Зајакнување на техничките капацитети на ЕЛС и ЈКП од регионот за отпочнување со процес на примарна селекција на комунален отпад

Проектот ќе се реализира на територијата на сите девет општини од ВПР

Очекувани резултати:

1. Формирана и едуцирана регионална мрежа за интегрирано управување со отпад од сите засегнати страни (ЕЛС, ЈКП, НВО, ЦРВПР, Образование, откупвачи на секундарни сировини, бизнис заедница)
2. Свеста на граѓаните на регионот за воведување на интегриран систем на управување со отпад е зајакната и тие учествуваат во подобрување на состојбите
3. Пилот проект за примарна селекција на отпад во регионот е имплементиран
  - Воспоставени се најмалку 75 собирни острови за селектиран отпад (пластика и хартија) во сите општини од регионот
  - Најмалку 150 Контејнери во различни бои за различни видови отпад се набавени и поставени
  - Воспоставени најмалку 9 договори за откуп на пластика
  - Намалена количина на пластичен и хартиен отпад депониран на депонија за 20%

Со едукацијата и формирањето на регионалната мрежа која ќе биде носител на кампањите за зајакнување на свеста за потребата од интегрирано управување со отпад, коимплементатор на пилот проектот и негова промоција, проектот ќе заврши во целост. Паралелно со овие активности, Центарот ќе ги набави контејнерите за селектиран отпад.

Проектот ќе придонесе кон креирање на партнерства помеѓу ЈКП, откупвачите на секундарен



Република Македонија  
Министерство за локална самоуправа  
Биро за регионален развој

отпад (пластика и хартија) и лицата кои сега се занимаваат со собирање на ПЕТ амбалажа и поставување на нивната соработка на здрави економски основи.

Со имплементацијата на проектот директно ќе се подобри нивото на квалитетот на услуги кои ЈКП ги пружаат спрема граѓаните, а воедно и граѓаните, со зајакната свест и обезбедените услови со пилот проектот, директно ќе придонесат во подобрувањето на квалитетот на животот.

Проектот директно влијае врз зачувување на животната средина бидејќи иницира отпочнување на интегрирано управување со отпад, согласно ЕУ нормативите, препорачани во студијата и дисеминирани од мрежата на пошироката јавност. Преку имплементација на пилот проектот за селективно прибирање на отпад најдиректно ќе се подобрат состојбите во животната средина

Главен ризик: Недоволно вклучување на домаќинствата во примарна селекција на отпад. Претпоставка за негово надминување е континуираната кампања која ќе ја спроведува мрежата.

По завршувањето на проектот, мрежата ќе продолжи да иницира други проекти од областа на интегрираното управување со отпад. Регионот ќе располага со доволен број на жители со зајакната свест, во пресрет на целосно имплементирање на регионалниот менаџмент со отпад по сите ЕУ стандарди. Селективното прибирање на отпад сампосебе генерира приход со продажба и гарантира одржливост.



Република Македонија  
Министерство за локална самоуправа  
Биро за регионален развој

**3. Времетраење и динамика на реализација на проектот** (макс. дополнителни 100 зборови)

- Активности во рамките на проектот
- Носители на активностите на проектот
- Временски распоред/редослед на активностите

	Активност	Ресурси (број на луѓе)	Потребни финансис ки средства	Временс ка рамка	Локација, место	Одговорно лице, институција
1	Формирање на регионална мрежа за ИУО  Почетна работилница- воведување во проектот 1*(18.390)  Консултант/консултантска куќа 10 конс. ден*7.356 (73.560)  Гориво 0,00	Консултант, сала, опрема, канцеларија, канцелариски материјал, комуникациска опрема, интернет	91.950	1 месец	Велес	Раководител на ЦРВПР,  ЦРВПР
2	Организирање на обуки за регионалната мрежа за ИУО 3*6.130 (18.390)  9 конс. дена*7.356 (66.204)  гориво 2м*6.130 (12.260)	Консултант, сала, опрема, канцеларија, канцелариски материјал, комуникациска опрема, интернет	96.854	2 месеци	Велес, Кавадарц и Неготино	Раководител на ЦРВПР,  ЦРВПР
3	Имплементација на пилот проект  3.1 набавка на најмалку 150 контејнери за селек. отпад 150*18.390 (2.758.500)  3.2 Транспорт на	Изведувачка компанија	3.137.334	6 месеци	Сите општини од ВПР	Раководител на ЦРВПР  ЦРВПР  Рег. мрежа



Република Македонија  
Министерство за локална самоуправа  
Биро за регионален развој

	контејнери до 9 општини 9оп*2пати*15.325 (275.850)  3.3 Фасилитација на преговори за воспоставување на договори за откуп 3*6.130 (18.390)  9конс.дена*7.356 (66.204)  гориво 3м*6.130 (18.390)	Тарнспортер/гориво  сала за состаноци, гориво, консултант, освежување				
4	Промотивна кампања  2конс ден*7.356 (14.712)  флаери 1000*6,00 (6.000)  Настан2*(12.260)  Прес конференција	Консултант,  печатница, сала, интернет, канц. материјали, опрема, освежување,гориво	45.232	1 месец	Велес,  Кавадарц и	ЦРВПР, Раководител, Вработени, консултант, рег. мрежа
5	Организирање на 9 работилници 9*6.130 (55.170)  10 конс.дена*7.356 (73.560)  Гориво 2*6.130 (12.260)	Консултант,  просторија, опрема, канц. материјал, гориво, освежување	140.990	2 месеци	Сите општини од ВПР	ЦДВПР, општини од ВПР, вработени во ВПР, консултант, рег.мрежа
6	Редовни квартални состаноци на регионалната мрежа за ИУО 4*6.130 (24.520)  4конс.дена*7.356	Консултант, сала за состаноци, комуникациска опрема, гориво, канц.материјал, ПТТ	66.204	4 месеци	Велес, Кавадарц и, Неготино, Свети Николе	ЦРВПР, Мрежа, консултант, вработени



Република Македонија  
Министерство за локална самоуправа  
Биро за регионален развој

	(29.424) Гориво 2м*6.130 (12.260) Завршна работилница и преставување на постигнатите резултати -финален извештај 1*(24.520) 1конс.ден* (7.356)	Изнајмување на сала, опрема, покани, ПТТ, мал коктел, печатница консултант	31.876	1 ден	Велес	
7	Вкупно		3.592.050			





Република Македонија  
Министерство за локална самоуправа  
Биро за регионален развој

#### 4. Финансиска конструкција на проектот

- Предмер пресметка за проекти од тврда инфраструктура (градежни проекти)
- Предлог-буџет за проекти од мека инфраструктура (институционална изградба)
- Предлог-буџет за проекти за економски развој

\* За сите горе наведени проекти, како дел од апликацијата мора да се достави и посебна соодветна табела со финансиска конструкција на проектот.

\* Табелата од апликацијата мора да се пополни со сумарни (збирни) податоци за прикажување на трошоците/расходите.

Трошоци	Единица	Број на единици	Поеднична цена	Вкупна цена
Градежни зафати				
Човекови ресурси				
Консултант/Консултантска куќа	Консултантски денови (КД)	45	7.356	331.020
Обуки за регионална мрежа 9КД*7.356				
Фасилитација на преговори за воспоставување на Договори за откуп на пластика 9КД*7.356				
Промотивна кампања 2КД*7.356				
Квартални состаноци на регионална мрежа за следење на имплементација на проект 4КД*7.356				
Работилници за подигање на јавна свет во сите ЕЛС од ВПР 10КД*7.356				
Завршна работилница и преставување на постигнатите резултати 1КД*7.356				
Други активности				
Набавка на најмалку 150 контејнери за селектиран отпад	контејнер	150	18.390	2.758.500
Транспорт на контејнери до	транспортни	18	15.325	275.850



Република Македонија  
Министерство за локална самоуправа  
Биро за регионален развој

општините од ВПР	релации			
Организација на почетна работилница	работилница	1	18.390	18.390
Организирање на обуки за регионална мрежа за ИУО	Обуки	3	6.130	18.390
Организација на состаноци за фасилитација на преговори	Состаноци	3	6.130	18.390
Организација на промотивна кампања	Промотивен настан	2	12.260	24.520
Печатење на промотивно-едукативен флаер	флаер	1000	6.00	6.000
Организација на квартални состаноци на рег.мрежа за ИУО	состанок	4	6.130	24.520
Организација на едукативни работилници за подигање на јавна свест	работилница	9	6.130	55.170
Организација на завршна работилница за преставување на постигнатите резултати	работилница	1	24.520	24.520
Патни трошоци				
гориво	месеци-паушал	9	6.130	55.170
xxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxx	xxxxxxx	ВКУПЕН ИЗНОС	3.592.050

### 5. Чинење на проектот

Број на корисници/уживатели на резултатите од проектот	Цена на чинење на проектот по корисник/уживател на резултатите од проектот
154.535 жители на Вардарски Плански Регион	23,36 денари по жител

### 6. Кој правен субјект ќе раководи со употребата на објектот/услугата и на кој начин ќе биде реализирано одржувањето на објектот/услугата?

Стектатите знаења на регионалната мрежа за ИУО ќе ги користат, унапредуваат и управуваат Центарот за развој на ВПР и општините од регионот.

Контејнерите за селектиран отпад ќе ги раководат и употребуваат ЈКП од 9-те општини од ВПР



Република Македонија  
Министерство за локална самоуправа  
Биро за регионален развој

**7. Влијанија на предлог проектот на животната средина (позитивни/негативни) врз клучните еколошки области:**

- Загадување на воздух, вода, почва
- Бука, миризба
- Флора и фауна
- Културно и историско наследство
- Геолошки пореметувања

Проектот има непосредно позитивно влијание врз животната средина.

**8. Индикатори\* за следење и оценка на спроведувањето на Предлог-проектот**

Излезни резултати	Вредност
1. Воспоставена Регионална мрежа за ИУО	1
2. Воспоставени острови за собирање на селектиран отпад (хартија и пластика)	најмалку 75
3. Поставени контејнери од за собирање на селектиран отпад (хартија и пластика) во различни бои, во зависност од отпадот	најмалку 150
4. Воспоставени Договори за откуп на секундарни сировини (пластика и хартија)	9
5. Едуцирани членови на Рег. мрежа за ИУО, за потребата и значењето од воведување на регионално - интегрирано менаџирање со отпад	Најмалку 50
Очекувани резултати	Вредност
1. Зајакната свест на населението во ВПР за ИУО	Најмалку кај 40%
2. Зајакнати капацитети (технички) на ЈКП од општините во регионот	9 ЈКП
3. Намалена количина на пластичен и хартиен комунален отпад, одложен на депонија	за најмалку 20%

\* При подготовката на предлог-проектите со кои се бараат средства од Програмите за рамномерен регионален развој 2013, апликантите треба да ги користат индикаторите поместени како Прилог 3 на крајот на овој Формулар.

Доколку следењето на предлог-проектот е предвидено со дополнителни индикатори тие можат да се додадат иако ги нема на листата.



Прилог 1

**Потребни документи за аплицирање за финансиски средства од Програмата за регионален развој 2013**

1. Апликација треба да се достави во 8 оригинали, оригиналните Апликации треба да бидат потпишани и заверени со печат на секоја страна поединечно од носителот на проектот и апликацијата да биде доставена и на ЦД.

За инфраструктурни проекти

1. Основен проект
2. Ревизија на Основниот проект
3. **Одобрение за градба, не постаро од 6 месеци (за нови проекти)**  
или  
**Одобрение за градба (постаро од 6 месеци) заедно со документ од надлежниот орган во општината** дека нема промени после издаденото одобрение за градба на соодветниот проект (за нови проекти) [Во оваков случај на нов проект со старо Одобрение, апликантот е потребно да приложи ново Одобрение за градба при потпишувањето на Договорот за реализација со Бирото]  
или  
**Одобрение за градба (постаро од 6 месеци) заедно со документ од надлежниот орган во општината** дека нема промени после издаденото одобрение за градба на соодветниот проект и **прецизен опис на фазите за кои се бара средства** со Предлог-проектот (за проекти кои се порано започнати со реализација, но се незавршени)
4. Одлука за сопствено учество и учество на партнерите во проектот, сопствено учество треба да се докаже со одлука на Советот на носителот на проектот и посебно на партнерите.
5. Доколку се работи за реконструкција на објекти од културно и археолошко значење, потребно е дозвола од Министерство за култура.
6. Водостопанска согласност (за објекти кои што значат загаќање на извори и приклучување на регионални водоводи)

За проекти и активности за економски развој, подготовка на истражувања, студии и други консултантски, тренинг и развојни активности

1. Опис на задачи (*Terms of Reference*) со јасен опис на:
  - причините за извршување на задачата или студијата;
  - очекуваната методологија и работен план односно план на активности, вклучувајќи временски распоред и времетраење;
  - предвидените потреби за ресурси, особено во поглед на персоналот (број на работни денови по поединечна активност), и
  - обликот и содржината на бараниот документ.



Република Македонија  
Министерство за локална самоуправа  
Биро за регионален развој

Прилог 2

**Приоритети на регионалниот развој во Македонија<sup>1</sup>  
во периодот 2013 - 2015**

Приоритетните мерки се поделени во две основни групи. Проектите со фокус на првата група на мерки (основни приоритети) ќе имаат можност во првите три години да добијат финансиска поддршка (i) за спроведување или (ii) за подготовка на техничка и проектна документација:

- Поттикнување на економскиот раст во планските региони (1.1)
- Развивање на современа и модерна инфраструктура во планските региони (1.2)
- Препознавање и искористување на иновативниот потенцијал и одигнување на техничко-технолошката основа на носечките индустрии во планските региони (1.3)

Втората група на приоритетни мерки ќе биде фокусирана само на финансиска поддршка за подготовка на проектна документација и проектни апликации што значи дека ќе биде поддржана подготовка на предлог-проекти во овие области за да има спремни проекти за спроведување во следниот тригодишен период. Приоритетните мерки во оваа група се:

- Оптимално користење и валоризација на природните ресурси и енергетските потенцијали во планските региони (1.6)
- Градење на функционално-просторни структури за подобро интегрирање на урбаните со руралните средини во планските региони (2.2)
- Зголемување и порамномерна дисперзија на инвестициите и вработеноста помеѓу и во рамките на регионите (2.3)

---

<sup>1</sup> Повеќе податоци за очекуваните содржински активности во приоритетните мерки, можат да бидат преземени од Стратегијата за регионален развој на Република Македонија 2009-2019 (Сл. Весник бр. 119/09)

\* Информациите во врска со индикаторите за следење и оценка на спроведувањето кои е потребно да бидат користени при подготовката на предлог – проектите за регионален развој може да ги превземете директно од веб страницата на Бирото кои се дадени како **Прилог 3** под формуларите за аплицирање.